

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 160

5 август 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2548. Одлука за именување Заменик генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	2554. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на главен колектор за отпадни води за приклучување на селото Тимјаник со системот за отпадни води на Неготино, Општина Неготино.....	4
2549. Одлука за составот и за именување Претседател и членови на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	2555. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	4
2550. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	2	2556. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	5
2551. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2018 година.....	3	2557. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	5
2552. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2018 година.....	3	2558. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за национална безбедност.....	6
2553. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2018 година.....	3		

	Стр.		Стр.
2559.		2562.	
Одлука за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа.....	6	Решение за определување привремен граничен премин.....	8
2560.		2563.	
Програма за дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година...	7	Решение за престанок на службата на нотарот.....	9
2561.		2564.	
Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година.....	8	Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт...	10
		2565.	
		Решение од Комора на извршители на Република Северна Македонија..	11
		Огласен дел	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2548.

Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013), донесувам

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

ТОШЕ ЗАФИРОВ, се именува за заменик генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија.

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-674/1
1 август 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

2549.

Врз основа на член 11 став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013), донесувам

О Д Л У К А

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат претседателот и членовите на Комисијата за одликувања и признанија на претседателот на Република Северна Македонија.

II

Комисијата за одликувања и признанија на претседателот на Република Северна Македонија се состои од претседател и 6 (шест) члена.

III

За претседател на Комисијата за одликувања и признанија на претседателот на Република Северна Македонија се именува:

- проф. д-р Марјан Ѓуровски.

За членови на Комисијата се именуваат:

- акад. Луан Старова,

- Дарко Панчев,

- Сабина Ајрула,

- Билјана Пеева-Ѓуриќ,

- Весна Ѓиноска Илкова

- Мирослав Стојановски.

IV

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр.07-316/1 од 27.6.2014 година.

V

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-675/1
1 август 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2550.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ДИРЕКО МИ АЛМА – Мијалче Костов од Штип за земјоделско земјиште со вкупна површина од 100000м² кое се наоѓа на КП бр.1292/1 -дел, место викано Герон, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 100000м², запишана на Имотен лист бр.1002 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45- 5008/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2551.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2018 година, бр.02-170/3 од 15.3.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 15.3.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија“ .

Бр. 45-5064/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2552.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” - БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево” - Битола за 2018 година, бр.02-170/2 од 15.3.2019 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 15.3.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ .

Бр. 45-5066/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2553.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево” - Битола за 2018 година, бр.02-170/5 од 15.3.2019 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 15.3.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5066/2
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2554.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА СЕЛОТО ТИМЈАНИК СО СИСТЕМОТ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ НА НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на главен колектор за отпадни води за приклучување на селото Тимјаник со системот за отпадни води на Неготино, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1408м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3048/6-дел	Тимјаник	Тимјаник	Нива	3
3072/2-дел	Тимјаник	Тимјаник	Нива	3
3073-дел	Тимјаник	Тимјаник	Интензивно лозје	3
3092/2-дел	Тимјаник	Тимјаник	пасиште	3
3092/6-дел	Тимјаник	Рајков Дол	пасиште	3
3092/9-дел	Тимјаник	Рајков Дол	пасиште	3
3096-дел	Тимјаник	Тимјаник	лозе	1
3088-дел	Тимјаник	Тимјаник	нива	2
11133/1-дел	Неготино	Тимј. река	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				7127,16м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5200/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2555.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Боре Ефремов од с.Ерцелија Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 10016 м² кое се наоѓа на КПбр.835/1, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 5517 м² и КПбр.835/2, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 5499 м², запишани во Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5321/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2556.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ВЛАТКО КОМПАНИ – Влатко Стојков од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 50241м² кое се наоѓа на КП бр.1077/1, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 9922м², КП бр.1077/2-дел, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4900м², КП бр.1093/5, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура ливада, катастарска класа 1, со површина од 5209м² и КП бр.1470, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 30210м², запишани во Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 45-5324/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2557.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ВИЛА МИЛА - 07 – Роберт Атанасов од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 62720м² кое се наоѓа на КП бр.1087/1, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4155м², КП бр.1087/2, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4171м², КП бр.1087/3, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4126м², КП бр.1087/4, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4117м², КП бр.1087/5, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4138м², КП бр.1445/2, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 8080м², КП бр.1445/2, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, ката-

тарска класа 3, со површина од 4196м², КП бр.1468/2, место викано Базна, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 638м², КП бр.1469/1, место викано Базна, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 7122м², КП бр.1469/2, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 7435м², КП бр.1479/4, место викано Крушки, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 14542м², запишани во Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5325/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2558.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар – објект, кој се наоѓа на ул.

„Трета македонска ударна бригада“ во Скопје, на КП бр. 487/1, КО Кисела Вода 2, запишан во Имотен лист бр. 49261 со вкупна површина од 7616 м², сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- влез 1, кат 1 со површина од 74 м²;
- влез 1, кат 1 со површина од 1023 м²;
- влез 1, кат 2 со површина од 74 м²;
- влез 1, кат 2 со површина од 1408 м²;
- влез 1, кат 3 со површина од 74 м²;
- влез 1, кат 3 со површина од 1343 м²;
- влез 1, кат 4 со површина од 144 м²;
- влез 1 кат 4 со површина од 749 м²;
- влез 1, кат 5 со површина од 92 м²;
- влез 1, кат 5 со површина од 675 м²;
- влез 1, подрум, со површина од 716 м²;
- влез 1, приземје со површина од 83 м²;
- влез 1, приземје со површина од 1161 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Агенцијата за национална безбедност.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5593/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2559.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО
ВРЕМЕ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВОТА И ДРУГИТЕ
ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА****Член 1**

Распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа се утврдува со почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот, а со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

По исклучок, од став 1 на овој член, во Управата за јавни приходи, Управата за водење на матични книги, Министерството за внатрешни работи – подрачните единици на Одделот за граѓански работи во Сектор за управно надзорни работи и Министерство за одбрана – одделенијата за одбрана за региони во состав на Секторот за цивилно воена соработка со регионални центри за одбрана, работното време ќе се одвива двосменски од 07:30 до 15:30 часот и од 11:30 до 19:30 часот.

Распоредот на работното време во Државниот пазарен инспекторат, Инспекторатот за земјоделство, Државниот управен инспекторат, Државниот инспекторат за техничка инспекција, Државниот просветен инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, Државниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за локална самоуправа, Државниот девизен инспекторат, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, Државниот инспекторат за транспорт и Државниот комунален инспекторат се одвива согласно распоредот утврден во ставот 2 на овој член, а по потреба и на барање на претпоставените во органот работните обврски и задачи ќе се извршуваат за време на викендите и државните празници.

Член 2

Паузата во текот на дневното работно време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа од член 1 од оваа одлука, ќе се користи од 12:00 до 12:30 часот, во вкупно времетраење од 30 минути, а во втората смена паузата ќе се користи од 15:00 до 15:30 часот.

Член 3

Со денот на отпочнувањето на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/17).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2019 година.

Бр. 45- 5939/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2560.

Врз основа на член 96 став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА****I**

Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/19), во делот IV, по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на извршителите на работите од точка 2 потточки 2.1 и 2.2 од табелата, за вршење на теренски увиди на локалитети на цела територија на Република Северна Македонија за следење на здравствената состојба на шумите и шумските култури од болести и штетници, ќе им исплати аванс во висина од 30% од

утврдената сума, а на извршителот на работите од потточка 2.3 од табелата, ќе му исплати аванс во висина од 50% од утврдената сума, по потпишување на договорите.

Во случај на неисполнување на активностите за кои авансно се исплатуваат средствата, извршителот на работите добиените средства ги враќа во Буџетот на Република Северна Македонија, на начин утврден во договорите.“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5193/1 Претседател на Владата
30 јули 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2561.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/19 и 22/19), во дел I, став 3 во алинејата 11 по зборовите „градинка во“ се додават зборовите „с.Добри Дол и с.Неготино“ .

Алинејата 12 се брише.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5579/1 Претседател на Владата
30 јули 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2562.

Со цел олеснување на преминувањето на државната граница од страна на државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Република Косово кои имаат основана причина за преминување на државната граница со цел спроведување на културни и туристички активности, односно други работи од јавен интерес.

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 5 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/1041/14, 148/15, 55/16 и 64/18) Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија и утврдена согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Косово, како надлежен орган на соседната држава донесе:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин „Стрезимир - Рестелица“ за државјаните на Република Северна Македонија и државјаните на Република Косово, кои имаат основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона во периодот од 20.07.2019 до 20.08.2019 година на подрачјето на Општините Драгаш, Република Косово и Општина Маврово и Ростуше, Република Северна Македонија.

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин е лоциран на место викано Луково поле на заедничката гранична линија помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин се определува да работи во периодот од 20.07.2019 до 20.08.2019 година со работното време од 08,00 до 22,00 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Државјаните на двете држави кои во наведените денови имаат намера да ја преминат државната граница преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши непосредно од страна на физичко лице пешки или со користење на патнички автомобил, мопед или велосипед.

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин, потребно е физичкото лице да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија, односно Република Косово.

- во наведените денови да има основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона.

- да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган на Република Северна Македонија, односно Република Косово, со кој може да се утврди идентитетот на лицето.

VII. ТРОШОЦИ

Трошоците согласно член 35 став 4 од Законот за гранична контрола за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија.

VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото потпишување, и истото ќе биде објавено во Службен весник на Република Северна Македонија

Министерство за финансии
Царинска управа
Директор,
м-р **Ѓоко Танасоски, с.р.**

Бр.02-054427/19-0001
17 јули 2019 година
Скопје

Министерство за внатрешни работи
Министер за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 22.5-56571/1
17 јули 2019 година
Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

2563.

Врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Василка Гоновска, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во Битола и престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.

2. Решението влегува во сила на ден 11.8.2019 година.

Образложение

Со Решение на министерот за правда бр. 09-7224/1 од 10.12.2008 година, врз основа на дваесет и петиот конкурс за именување на нотари, лицето Василка Гоновска е именувана за нотар на подрачјето на Основниот суд во Битола. Нотарот Василка Гоновска од Битола родена на 11.8.1955 година, на ден 11.8.2019 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.

Согласно наведеното, а врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-3406/1

23 јули 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Рената Дескоска, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2564.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на РСМ” бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001...120/18 и “Службен весник на РСМ” бр.108/2019), Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5.8.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин –	-	69,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин –	-	71,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС – 98		
- Дизел гориво - ЕУРО-	-	62,00 (денари/литар)
ДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење –	-	52,00 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	35,343 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	-	29,395 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95		
- Моторен бензин -	-	31,217 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98		
- Дизел гориво - ЕУ-	-	30,419 (денари/литар)
РОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)		
- Масло за горење -	-	30,923 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)		
- Мазут М-1 НС	-	27,862 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС .

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	- 0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 98	- 0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	- 0,030 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	- 0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	- 0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	- 0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	- 0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУ- РОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	- 0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	- 0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	- 0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 95	- 21,983 (денари/литар)
- Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС - 98	- 21,856 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРО- ДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	- 15,243 (денари/литар)
- Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	- 6,255 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	- 0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 06.08.2019 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-2768/1
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Kushtrim Ramadani, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2565.

Врз основа на 78 став 1 т. ж) и член 79 став 4 в.в. со член 71 став 1 точка а), од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ на ден 29.07.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ извршител Иван Митаноски од Охрид, со адреса на живеење на ул. „130“ бр.30, Охрид, упишан во Именикот на извршители при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 54.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

На ден 18.10.2007 година со Решение на Министерот за правда бр.08-3467/10 лицето Иван Митаноски беше именувано за извршител на подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар. Врз основа на чл. 33 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Р. Македонија“ бр.35/05, 50/2006, 129/06), извршен е упис на извршител Иван Митаноски во Именикот на извршители што се води од страна на Управниот одбор при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 54.

На ден 26.07.2019 година до Комората на извршители доставено е Решение бр. 09- 3408/1 од 23.07.2019 година, на Министерот за правда како надлежен орган согласно чл. 71 став 1 точка а) и став 2 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), за престанок на должноста извршител на извршителот Иван Митаноски од Охрид, именуван за подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар, со датум на престанокот на должноста на ден 15.07.2019 година, поради смрт на извршителот.

Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, во рамки на своите овластувања, на ден 29.07.2019 година врз основа на член 79 став 4 од ЗИ, спроведе бришење на извршител Иван Митаноски од Именикот на извршители кој го води Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ согласно 78 став 1 т. ж) од ЗИ, со што на истиот му престануваат сите обврски спрема Комората на извршители на РСМ.

Согласно горенаведеното, Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против оваа одлука извршителот има право на правна заштита со поведување на управен спор пред Управен суд на РМ во рок од 30 дена по прием.

Бр. 03-401/2
29 јули 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател на Управен одбор,
Зоран Димов, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019160

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.